

Западен Балкан Млади во бизнис - ПроКредит Банка Македонија 2 (ЕФОР +1)

Земја: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Број на проект: 57188

Деловен сектор: Депозитарен кредит (банки)

Вид на инвестиција: ПРИВАТЕН СЕКТОР

Еколошка категорија:

Планиран датум на одобрување: 11 март 2026

Статус: Се разгледува можноста за финансирање

Објава на Резиме на проектот: 28 јануари 2026

Опис на проектот:

Долгорочен необезбеден кредит до 2,5 милиони евра, на Прокредит Банка Македонија (ПКБМ) , под Програмата Млади во бизнис, Западен Балкан, ЕБОР (EBRD Western Balkans Youth in Business Programme; WB YiB).

Цели на проектот:

Средствата ќе се користат за кредитирање на малите и средни претпријатија (МСП), каде менаџерска одговорност или мнозинска сопственост е кај лице (или лица) под 35 години (Млади во Микро Мали и Средни Претпријатија - ММСП) во Северна Македонија.

Влијание врз транзицијата

ETI резултат 72

Инклузивен: Проектот ќе придонесе кон инклузивни квалитети од влијанието од транзицијата, преку поддршка на ПКБМ во зголемување на кредитирањето на ММСП управувани од млади, и градење на капацитетот и вештините на ПКБМ за подобро разбирање и поддршка на сегментот на ММСП управувани од млади.

Конкурентен: проектот ќе и овозможи на ПКБМ да го зголеми кредитирањето на ММСП управувани од млади, да пристапат кон нови клиенти и да финансираат клиенти во региони надвор од главниот град, со што ќе поддржат конкурентни квалитети на влијанијата од транзицијата.

Информации за клиентот

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД

Прокредит Банка АД Скопје (ПКБМ) е универзална комерцијална банка, шеста по големина во земјата, со 6,2% пазарен удел според вкупни средства (на крајот од третиот квартал 2025 година).

Резиме на финансирањето од ЕБРД

2,500,000.00 евра

Вкупна вредност на Проектот

2,500,000.00 евра

Додадена вредност

Додадената вредност се комбинира со неопходното долгорочно финансирање на Техничката помош и покривање ризикот од првата загуба, во пакет кој промовира инвестиции во ММСП управувани од млади во Северна Македонија

Еколошко и социјално резиме

Категоризирано како Финансиска Институција (Еколошки и социјални политики (ЕСП) од 2024 година). ПКБМ е постоечки клиент и досега има доставено задоволителни Еколошки и социјални извештаи до Банката. Под-проектите кои се квалификуваат, ќе го поддржат натамошното кредитирање на ММСП управувани од млади, а се очекува да имаат низок до среден еколошки и социјален ризик (ЕиС), воглавно поврзан со капацитетот на клиентот за имплементација на Еколошкиот и социјален менаџмент систем (ЕСМС). ЕиС проценка се базира на годишниот ЕиС извештај на клиентот. ПКБМ има ЕСМС согласно барањата на ЕБОР кои се согласно во ЕиС ризикот, и се очекува да го одржат нивото за проценка, управување и мониторинг на ЕиС ризиците, и влијанијата на под-проектите. Треба да бидат усогласени со ЕиС барања под реден број 2, 4 и 9 од ЕСП од 2024 година, како и Листата на еколошки и социјални исклучоци на ЕБОР.

ПКБМ мора да продолжи да доставува Годишни ЕиС извештаи на Банката, и да биде усогласена со применливите ЕиС Правила, и сите ЕиС проблеми кои би се појавиле во тек на годината. Доколку средствата од ЕБОР се користат за финансирањето на под-проектите во обновлива енергија, истите треба да бидат согласно ЕиС критериумите за обновлива енергија и согласно политиките на Програмата на ЕБОР Млади во бизнис, Западен Балкан, (EBRD Western Balkans Youth in Business Programme) .

Барања за извештаи: ПКБМ мора јавно да ги објави ЕСМС информациите согласно ЕСП 2024.

Еколошки проценки

Проектот е структуриран согласно Парискиот Договор, врз база на апликацијата на пристапот на ЕБОР кон Парискиот Договор, за индиректно финансирање. Определбата за усогласување се заснова на апликацијата од столбот 1 (обврска на спротивната страна) и столб 2 (под-трансакциски филтер).

Техничка соработка и финансирање со грант

Програмата Млади во бизнис, Западен Балкан, ЕБОР е поддржана од Шведска, преку Агенцијата за Шведски меѓународен развој и соработка, Италија преку Централната Европска Иницијатива, Луксембург преку Фондот за влијание на малите бизниси на ЕБОР и Европската Унија преку Европскиот фонд за одржлив развој+. Фондовите за техничка соработка ќе обезбедат градење на капацитет како на ПКБМ, така и на ММСП управувани од млади.

Контакт информација за компанијата

Милан Дамчевски

milan.damcevski@procredit-group.com

+389 02 2446 000

www.pcb.mk

Улица „, МАНАПО“ број 7, 1000 Скопје, Северна Македонија

Резиме за имплементација

Последно ажурирање на ДРП

Разбирање на транзицијата

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз транзицијата, може да се провери [тука](#).

Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент.

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) јавете се на

Тел.: +44 20 7338 7168

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com

За проекти на Банката со државата, проверете на [Набавки на ЕБОР](#):

Тел.: +44 20 7338 6794

Електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања

За прашања околу проектите можете да не контактирате преку онлајн [Образецот за прашања за ЕБОР](#).

Еколошки и социјални политики (ЕСП)

ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки стабилен и одржлив развој“. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават информации, согласно релевантните практики, кои се поврзани со ризиците и влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените прашањата.

Повеќе информации за практиките на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може да пронајдете [тука](#).

Интегритет и усогласеност

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно најдобрите меѓународни практики. Проверката на интегритетот се врши на сите клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови, проектите да не претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие заштитни напори, но помага и во проверување на ризиците поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза.

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи одговор. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик каде Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за општа добра намера.

Пристап до Политика на информации (ППИ)

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк [Пристап до политики за информирање](#), за да дознаете кои информации се достапни на веб-страницата на ЕБОР.

Посебни барања за информации може да се достават преку [Формуларот за прашања за ЕБОР](#).

Независен механизам на приговори за проектот (НМПП)

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.

НМПП на ЕБОР, независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на информации; да определи дали Банката ги испочитувала [Еколошките и социјалните политики](#) или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на [Пристапот до политиките на информирање](#), и онаму каде што е релевантно, да се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовремено превенирајќи идни неусогласување со Банката.

Ве молиме посетете ја веб-страницата за Механизми за проекти кои можеме да ги финансираме, за да дознаете како да доставите поплака преку [доверливиот образец достапен онлајн](#), директно преку [електронска адреса](#), [онлајн електронска адреса](#) или [телефон](#). НМПП Ви стои на располагање за да разговара за Вашата загриженост околу оваа проблематика и да одговори на било кое прашање околу доставување или справување со поплаките, а е согласно [Политиката за финансирање на проект](#) и [Упатствата](#). Идентитетот на доставувачите на поплаката може да се чува како доверлив, доколку истото е побарано од подносителот на поплаката.